

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Сектор за внатрешен пазар

Јануари 2020 година

ПРЕГЛЕД

на

издадени решенија за овластување на инспекциски тела за вршење оцена на сообразност врз основа на Законот за безбедност на производите

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13, 152/15 и 53/16)

Ред. број	Архив. број и ДАТУМ	Компанија	Решение	Согласно Правилник	Адреса со контакт телефон на компанијата	Број и Датум на Претходно издадено решение
1.1.	УП - I бр 25-257 од 22.06.2017	Трговско друштво Центар за истражување, развој и континуирано образование ЦИРКО, Дооел Скопје	Вршење на оцена на сообразност за поединечна верификација пред употреба за: - лифтови (модул „G“); и на -сите видови дигалки и индустриски транспортери	Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови („Службен весник на РМ“ бр. 23/07 и 113/11); -Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09, 113/11 и 103/12)	Ул. Руџер Бошковиќ бб, Машински факултет Карпош, Скопје Лице за контакт: Проф.др. Славе Јакимовски Тел:070 82 52 48	Престанува да важи решението Бр.25-9 од 25.01.2013
1.2.	УП - I бр 25-3 од 25.02.2013	Трговско друштво Центар за истражување, развој и континуирано образование ЦИРКО Дооел, Скопје	Вршење на оцена на сообразност за: -верификација на единица (Модул G) за испитување на жичари и ски-лифтови	Правилник за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица („Службен весник на РМ“ бр. 59/07 и 113/11);	Ул. Руџер Бошковиќ бб, Машински факултет Карпош, Скопје Лице за контакт: Проф.др. Стојанчо Стојмановски Тел:070 39 30 63	Престанува да важи решението Бр.25-4930/2 од 26.05.2011

1.3.	УП - I бр 25-1 од 25.02.2013	Трговско друштво Центар за истражување, развој и континуирано образование ЦИРКО ДООЕЛ, Скопје	Вршење на оцена на сообразност: -верификација на единица (Модул G) на опрема под притисок;и	Правилник за опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07;113/11)	Ул. Руџер Бошковиќ бб, Машински факултет Карпош, Скопје Лице за контакт: Проф.др. Стој Стојмановски Тел:070 39 30 63	Престанува да важи решението Бр.25-254/2 од 26.01.2012
1.4	УП - I бр 25-6 од 04.04.2013	Трговско друштво Центар за истражување, развој и континуирано образование ЦИРКО ДООЕЛ, Скопје	Вршење на периодична инспекција на пренослива опрема под притисок (Модул 1), согласно член 4 точка 1 од Правилникот	Правилник за пренослива опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07;122/09, 99/10 и 113/11)	Ул. Руџер Бошковиќ бб, Машински факултет Карпош, Скопје Лице за контакт: Проф.др. Стој Стојмановски Тел:070 39 30 63	Престанува да важи решението Бр.25-615/2 од 07.02.2012
2.1.	УП - I бр 25-142 од 09.09.2014	ТЦИ ЕуроЦерт ДОО, Скопје	Вршење на оцена на сообразност за поединечна верификација пред употреба за: - лифтови (модул „G“); -испитување на тип на лифтови (модул„B“); -завршна инспекција на лифтови;	Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови („Службен весник на РМ“ бр. 23/07);	Ул. Лондонска бр,2 локал- 22 Скопје Тел:02-3072 222	Престанува да важи решението 25-1098/3 26.02.2010
2.2.	УП - I бр 25-145 од 09.09.2014	ТЦИ ЕуроЦерт ДОО, Скопје	Вршење на повторна оцена на сообразност и периодично испитување (инспекција на производи (Модул 1)) на пренослива опрема под притисок , за сите видови садови и сите видови резервоари	Правилник за пренослива опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07;122/09, 99/10 и 113/11)	Ул. Лондонска бр,2 локал- 22 Скопје Тел:02-3072 222	Престанува да важи решението УП - I бр 25-85/2 од 31.05.2012

2.3.	УП - I бр 25-144 од 09.09.2014	ТЦИ ЕуроЦерт ДОО Скопје	За вршење на оцена на сообразност, за поединечна верификација и испитување на тип на: -сервисни лифтови, лифтови за превоз на стоки, сите видови платформи, ескалатори и транспортери на луѓе, сите видови на кранови и дигалки, средства за подигнување, помошни уреди и прибор за подигнување, вериги и јажиња, индустриски транспортери и рударска опрема (багери, одлагачи, претоварни станици и транспортни мостови)	Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/2009 и 113/11)	Ул. Лондонска бр.2 локал 22 Скопје Тел:02-3072 222	Престанува да важи решението 25-4933/2 Од 26.05.2011
2.4	УП - I бр 25-29 од 21.05.2014	ТЦИ ЕуроЦерт ДОО Скопје	Вршење на оцена на сообразност на жичани постројки наменети за превоз на лица верификација на единица - (модул „G“);	Правилник за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица („Службен весник на РМ“ бр. 59/07 и 113/11);	Ул. Лондонска бр.2 локал 22 Скопје Тел:02-3072 222	
3.1	25-9021/3 Од 31.12.2010	Градежно механизационен инженеринг Друштво за техничко испитување ГМЦ-Скопје	Вршење на цена на сообразност за: -единечна верификација пред употреба на лифтови (Модул G); и -единечна верификација пред употреба на дигалки-сите типови и виљушкари	Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови („Службен весник на РМ“ бр.23/07; и Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09)	Ул. Лондонска бр.19 Скопје -ТЦ Олимписко локал 19 Тел: 02 2728 152 Моб: 070 328 082 Моб:070 270 671	
3.2	УП - I бр.25-200 од 29.12.2014	Градежно механизационен инженеринг Друштво за техничко испитување ГМЦ-Скопје	Вршење на оцена на сообразност за: - рудатска техничка опрема за изведување на рударски работи при пвршинска експлоатација на јаглен и - рудатска техничка опрема за изведување на рударски работи при пвршинска експлоатација на металични и неметалични суровини	Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09, 113/11 и 103/12)	Ул. Лондонска бр.19 Скопје -ТЦ Олимписко локал 19 Тел: 02 2728 152 Моб: 070 328 082 Лице за контакт: Благоја Богоевски	

4.	25-1625/4 Од 11.04.2011	Месер Вардар Техногас Месер Груп ГМБХ ДООЕЛ увоз- извоз, Скопје	Вршење на периодична инспекција на пренослива опрема под притисок: безшавни челични боци за гас и преносливи боци за растворен ацетилен (Модул 1)	-Правилник за пренослива опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07;122/09 и 99/10)	Источна индустриска зона бб, Скопје; и С. Меџитлија, Битола Тел. 2 551 418 071 373 620	
5.1.	УП-I бр.25-831 од 08.02.2019	ДТПИ „Македонски Институт за квалитет“, Скопје	За вршење на периодична инспекција на пренослива опрема под притисок (садови и резервоари) (Модул 1) за гасови класа II	Правилник за пренослива опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07, 122/09, 99/10, 113/11 и 147/12)	Бул.Јане Сандански бр.113, Аеродром, Скопје тел: (02) 2447 691 Лице за контакт: Јаготка Јовеска 070 230 021	Престанува да важи решението УП – I бр.25-83 Од 15.07.2014 и УП-I бр. 25-195 од 29.12.2014
5.2.	УП-I бр.25-194 од 29.12.2014	ДТПИ „Македонски Институт за квалитет“ - Скопје	Вршење на оцена на сообразност на опрема под притисок (садови, цевководи, сигурносна опрема и прибор под притисок) согласно следната постапка: - Модул „G“ - верификација на единица;	- Правилник за опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07и 113/11)	Бул.Јане Сандански бр.113, Аеродром, Скопје тел: (02) 2447 691 Лице за контакт: Јаготка Јовеска 070 230 021	Престанува да важи решението УП – I бр.25-87 Од 15.07.2014
5.3	УП-I бр.25-789 Од 08.02.2019	ДТПИ „Македонски Институт за квалитет“ - Скопје	Вршење на оцена на сообразност на: - рударска опрема; - сите видови на кранови и дигалки; - индустриски транспортери и	Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09, 113/11 и 103/12)	Бул.Јане Сандански бр.113, Аеродром, Скопје тел: (02) 2447 691 Лице за контакт:	Престанува да важи Решението УП-I бр.25-73 од 22.06.2015

			- вилушкари		Јаготка Јовеска 070 230 021	
6.	УП-I бр.25-94 Од 19.09.2016	СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје	Вршење на оцена на сообразност за поединечна верификација за: - испитување на тип на лифтови (Модул „В“); - верификација на лифт (модул „G“); - завршна инспекција на лифтови; и Оцена на сообразност на: - сервисни лифтови; - лифтови за ветерни турбини, - сите видови на платформи и специјални лифтови за превоз на луѓе, товар и и возила; - паркинг системи; - сите видови на лифтови за превоз на лица сопосебни потреби; - градежни лифтови и висечки скелиња и подвижни платформи; - ескалатори и подвижни ленти за превоз на лица; - сите видови на кранови и дигалки; - дигалки и платформи монтирани на возила; - платформи за нивелирање монтирани на возила; и - вилушкари и индустриски транспортери, - рударска техничка опрема	- Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови („Службен весник на РМ“ бр.23/07; и Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09) - Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09 и 113/11)	Ул. Теодосиј Гологанов бр.39/2-6, 1000 Скопје Тел: 02115398	Престанува да важи решението УП – I бр.25-95 Од 31.07.2014
7.	25-1035/4 Од 28.03.2012	АПАВЕ СЕЕ ДОО Скопје	Вршење на оцена на сообразност на опрема под притисок за следните постапки: -внатрешна контрола на производството со надзор на конечната оцена (Модул A/A1); -испитување на тип и проект (Модул	-Правилник за опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07 и 113/11)	Ул. Првوماјска бб - Скопје Тел.389 2 3171 144 389 2 371 140 Факс: 389 2 3171 140	

			<p>V/B1);</p> <ul style="list-style-type: none"> -сообразност на тип (Модул C/C1); -обезбедување на квалитет во производството (Модул D/D1); -обезбедување квалитет на производот (Модул E/E1); -верификација на производ (Модул F); -верификација на единица (Модул G); и -целосно обезбедување на квалитет со испитување на проектот и специјален надзор на завршната оцена (Модул H/H1) 		<p>Е-пошта: info@apavesee.com</p>	
8.	<p>УП - I Бр.25 – 5 Од 26.02.2014</p>	<p>„МАКПЕТРОЛ“ АД Скопје, Дирекција за одржување-одделение за преглед и сервисирање на плински боци и ПП апарати</p>	<p>- Вршење на оцена на сообразност: Периодична инспекција (Модул 1) за пренослива опрема под притисок (челични заварени преносливи садови под притисок со вентил за ТНГ</p>	<p>- Правилник за пренослива опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07, 122/09, 99/10 и 113/11)</p>	<p>Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.4 Скопје Тел. 3112-144</p>	<p style="color: red;">УП I 25-4867/2 од 21.06.2012</p>
9.1	<p>УП - I Бр.25 – 110 Од 30.10.2015</p>	<p>Друштво за технички преглед и испитувања ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ Скопје</p>	<p>Вршење на оцена на сообразност на</p> <ul style="list-style-type: none"> - рударска опрема (багери, утоварачи, булдожери, претоварни станици, транспортни мостови, дупчалки, дампера и дробалици); - сите видови на кранови и дигалки; - индустриски транспортери; и - вилушкари. 	<p>- Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09 и 113/11)</p>	<p>Ул. Багдатска бр.4 зграда 2 кат 1 Скопје Лице за контакт: Чедомир Миркоски 075 420 830</p>	

9.2	УП - I Бр.25 – 96 Од 13.07.2016	Друштво за технички преглед и испитувања ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ Скопје	Вршење на оцена на сообразност на лифтови –поединечна верификација	- - Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови („Службен весник на РМ“ бр.23/07)	Ул. Багдатска бр.4 зграда 2 кат 1 Скопје Лице за контакт: Чедомир Миркоски 075 420 830	
10. 1	УП - I Бр.25 –2 Од 21.01.2016	ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА ДОО Неготино	Вршење на оцена на сообразност на: - рударска опрема; - сите видови на кранови и дигалки; - индустриски транспортери и - вилушкари	Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09, 113/11 и 103/12)	Ул.Железничка бр.8 Неготино Лице за контакт: Цане Коцевски 070 371 777	
10. 2	УП - I Бр.25 –138 Од 06.09.2016	ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА ДОО Неготино	Вршење на оцена на сообразност на: Лифтови Модул G Модул B Завршна инспекција	Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови („Службен весник на РМ“ бр.23/07)	Ул.Железничка бр.8 Неготино Лице за контакт: Цане Коцевски 070 371 777	
10. 3	УП - I Бр.25 –142 Од 06.10.2016	ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА ДОО Неготино	Вршење на периодично испитување за пренослива опрема под притисок (Модул 1)	Правилник за пренослива опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07, 122/09, 99/10, 113/11 и 147/12)	Ул.Железничка бр.8 Неготино Лице за контакт: Цане Коцевски 070 371 777	
11	УП - I Бр.25 –524 Од 31.07.2019	ТЦГ Индусти сервице ДОО Скопје	Вршење на оцена на сообразност на опрема под притисок	-Правилник за опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07 и 113/11)	Ул. Лондонска бр.9А, Скопје Ѓорѓи Ациев 3222 653	Престанува да важи Решението УП - I Бр.25 –75 Од

						22.06.2015
12	УП - I Бр.25 –27 Од 20.04.2016	Универзитет „св. Кирил и Методиј“ - Факултет за електротехника и информациски технологии	Вршење на оцена на сообразност на електромагнетна компатибилност на електротехничка опрема	-Правилник за електромагнетна компатибилност на електротехничка опрема („Службен весник на РМ“ бр.39/09)	Проф. д-р Димитар Ташковски 071 245 065	
13	УП - I Бр.25 –67 Од 27.06.2016	ИТИ ДООЕЛ, Скопје	Вршење на оцена на сообразност на лифтови и машини	- Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09 и 113/11) - Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови („Службен весник на РМ“ бр.23/07; и Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09)	Горан Сековски 072 246 777	
14	УП - I Бр.25 –67 Од 27.06.2016	АТ-ИНСПЕКТ ДОО Скопје	Вршење на оцена на сообразност на лифтови и машини	- Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови („Службен весник на РМ“ бр.23/07; и -Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09)	Бул. Борис Трајковски 11 бр 5а Тони Велков 070 204 143	

15	УП-I бр. 25-598 од 17.11.2017	АМСМ Услуги-Центар за возила ДООЕЛ, Скопје	Вршење на периодично испитување за пренослива опрема под притисок (Модул 1)	Правилник за пренослива опрема под притисок („Службен весник на РМ“ бр.17/07, 122/09, 99/10, 113/11 и 147/12)	Ул. Лазо Трповски бб, Скопје Бојан	
16	УП-I бр. 25-949 од 20.01.2020	ЕУРО ИНСПЕКТ ДООЕЛ, Скопје	Вршење на оцена на сообразност на лифтови и машини	- Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови („Службен весник на РМ“ бр.23/07; и -Правилник за безбедност на машини („Службен весник на РМ“ бр.123/09)	Бул. АСНОМ бр. 36 лок.13 Трајче Лозаноски 078 224 282	

23.01.2020

Издадени се 31 решенија за овластување на инспекциски тела за вршење оцена на сообразност врз основа на Законот за безбедност на производите на 16 – Правни субјекти

Од кои се овластени за:

1. ЛИФТОВИ:10,

2. МАШИНИ (транспотери, дигалки, рударска опрема): 9,

3. ЖИЧАРИ И СКИ ЛИФТОВИ: 2,

4. ОПРЕМА ПОД ПРИТИСОК: 4,

5. ПРЕНОСЛИВА ОПРЕМА ПОД ПРИТИСОК: 7.

6. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ: 1